



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Отгласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 17 август 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 61

ГОД. 1

Цена 3.— дин. од табак. — Преплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова №. 20. — Телефонот: 28-838

576.

На заседанието на законодавниот одбор Времената народна скупштина одржано на 11 август 1945 година е прописан

ПОСЛОВНИК

НА ЗАКОНОДАТЕЛНИОТ ОДБОР НА ВРЕМЕНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Законодавниот одбор решава:

а) за сите законски предлози кои на Президиумот на Времената народна скупштина или непосредно на Претседателството на Законодавниот одбор ќе упати Владата или поедини посланици;

б) за ревизија времените решенија и уредби и т. н. на законско значење, донесени од Националниот комитет и неговите поверенства, односно на Владата и нејните министерства;

в) за правната материја која е регулирана со законите, уредбите, повелбите, правилниците, и т. н. кои биле во сила во часот на непријателската окупација (до денот 6 април 1941 година);

г) за озаконување уредбите кои се односуваат на целата земја;

д) за толкување законите и решенијата и уредбите и т. н. со законско значење.

Член 2

Законодавниот одбор избира за себе со повеќина гласови претседател, два потпретседателя и два записничара. Одборот се дели по потреба на отсеци (пододбори).

Член 3

Секоја во Законодавниот одбор застапена група преку еден член во Претставителниот одсек који го повикује претседателот во цел на споразумење поради дневниот ред, зарад избори на одборските членови и отсекој и во опште зарад раководење одборските работи. Ако несе постигне споразум во Претставителниот одсек тогај се применуваат прописите на Пословникот.

Член 4

Зовикувањата на одборските заседанијата (отсеци) се објавува на членовите на местото нарочно за тоа определено во зградата на Скупштина, а имаат да се достават лично на секој член, ако при заклучувањето на последното заседание не бил утврден денот на наредното заседание.

Член 5

Одборот може да реши ако е присатна $\frac{1}{3}$ на членовите, а Отсекот ако е присатна $\frac{1}{2}$ членови. Претседателот води список на присатните. Место членовите на одборот (отсекот) може да учествуваат замениците од истите групи. Они имаат пред почнување на заседанието да јават на претседателот кого го заменува.

Полноважни заклучци се доносуваат со повеќина на гласови на присатните членови. При рамната подела на гласовите, предлогот се смета отфрлен.

Член 6

За заседанијата на Одборот и Отсекот се води кус записник во кој се бележат писмено предадените предлози и решенија. Кусиот записник се чита на почнувањето на наредното заседание.

За заседанијата на Одборот се водат и објавуваат и стенографски белешки.

Член 7

Отсеците имаат 5—15 членови, според решението на Одборот. Они бираат по меѓу себе претседател, потпретседател и записничари, а освен тоа за секој предмет известилец на Отсекот.

Ако претседател на Отсекот, на повикување на претседателот на Одборот, не би сазвал веднага заседанието за решување на предлозите упатени на Отсекот, претседателот на Одборот има право самиот или преку свој заменикот, кои го именува во таја цел, да ја сазове и води седницата на Отсекот.

Член 8

На заседанијата на Законодавниот одбор можат да присуствуваат сите посланици и министри и од Президиумот легитимисани весничарски известујачи. На заседанијата на одборот или отсекој може да се повикуваат и стручњаци, да се чува нивното мислење.

Член 9

Законодавниот одбор општи со министрите преку својот Претседател или преку членовите који заповедаат ги определени.

Отсеците општат со Владата непосредно на заседанијата, а писмено преку Претседателот на Законодавниот одбор.

Член 10

Законодавниот одбор и отсеците се сооставуваат во зградата на Народната скупштина, но отсеците можат да држат своји заседанија и во министерствата.

Член 11

За законските предлози во смисла на членот 1 се води во Законодавниот одбор начелно претресување така да зборува најпрво од секоја група во името на језино по еден говорник најповеќе саат, а потоа поединечни говорници најповеќе пол саат. Говорниците на сите групи имаат да се јават на Претседателот веднага на почетокот на претресувањето. Штом они свършат, одборот може да реши колку уште од пријавените поединечни говорници ќе говорат.

Член 12

Претресување во множиностите се врши по членовите на законските предлози. Колку говорници ќе говорат во поединечното претресување определува претседателот.

Ако се работи за опширни законски предлози, који пред нивното поднесување биле предмет за дискусија во стручните комисији, претресувањето во множиностите се врши по главите на законските предлози, и така по нив и се гласа, ако претседате-

лот не смета за потребно да се гласа за секој член посебно, или това не посакат најмалку 5 членови на Одборот.

Член 13

Министрите или нивните претставители имаат во Одборот и отсеците право на реч секој пат когај ќе се јават, па и кога ќе се заклучи претресуењето.

Член 14

При претресуењето во поединости секој член на Одборот (Отсекот) има право да става предлози за изменуење и дополнуење поедините членови (амандмани) који мораат да бидат писмено формулирани и предадени на Претседателот.

Член 15

Во Одборот се гласа со дигање рака. Поименично се гласа кога се гласа за законските предлози во целост и кога нареди сам Претседателот, или това желат половина на присатните членови.

Член 16

Претседателот, односно потпретседателите, или во случај да е целото Претседателство спречено, најстариот член на Одборот (Отсекот) раководи со заседанијата и одржуе ред за време претресуењето. Во тој поглед он ги има сите правни должности који Пословникот на Времената народна скупштина му признава на Претседателот на Скупштината.

Дневниот ред на заседанието на Одборот (Отсекот) се утврдуе по предлогот на Претседателот, со решението на Одборот (Отсекот) без претресуење. Дневниот ред може да се мењава само по истиот пат.

Член 17

Доколку овој Пословник инаку не пропише имат аналогно да се применујат прописите на Пословникот на Времената народна скупштина. Пословникот на Законодателниот одбор може да се дополнит или измени само со решуењето на законодателниот одбор.

11 август 1945 година
Београд

Законодателен одбор на Времената
народна скупштина

Записничар,
Рато Дуговиќ, с. р.

Претседател,
Моша Пијаде, с. р.

577.

УРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ГЛАВНА УПРАВА НА ПОМОРСТВОТО И УПРАВА НА ПОМОРСТВОТО

Член 1

Во цел на јединствено управување со работите на поморското соопштение, поморските бродоградилшта и изграднуе луки и пристаништа на море се образуе при Министерството за соопштениа на Демократска федеративна Југославија Главна управа на поморството.

Главната управа на поморството стои под врховната управа и надгледуење на Министерството за соопштенија.

Член 2

Во надлежност на Главната управа на поморството спаѓа:

- 1) спроводуење поморската политика под врховното раководство на Министерството за соопштенија;
- 2) управување и надгледуење над целокупното соопштение на море преку подредената Управа на поморството;

3) управување и надгледуење над сите луки и пристаништа на море и лучките и пристанишните постројенија преку одредената и Управа на поморството;

4) управување со државните бродоградилшта за трговска морнарица и прижа за координантна работа на сите бродоградилшта за трговска морнарица;

5) прижа за координација на работата со другите соопштителни институции.

Член 3

Главната управа на поморството има овија оделенија:

- 1) општо оделение;
- 2) правно оделение;
- 3) оделение за поморска политика и
- 4) техничко оделение.

Член 4

На чело на Главната управа на поморството стои Главни управник на поморството, на кого во случај на потреба може да се додели помоќник.

Член 5

Главната управа на поморството образува поморски поглаварства, лучки капитани и лучки застапништва који се подредени на Управата на поморството.

Каде това интересите на поморската политика и поморското соопштение посакујат, Главната управа на поморството образуе свои уреди и делегации во странство.

Член 6

Во цел за поуспешно непосредно управување со работите на поморското соопштение, поморските бродоградилшта и изграднуе луки и пристаништа на море се образуе Управа на поморството со времено седиште во Сплит.

Управата на поморството стои под Управа и надгледуење на Главната управа на поморството.

Член 7

Во надлежност на Управата на поморството спаѓа:

- 1) спроводуење поморската политика по смерниците на Главната управа на поморството;
- 2) непосредно управување и надгледуење над целокупното соопштение на море;
- 3) управување и надгледуење над сите работи на поморските поглаварства, лучки капетани и лучки застапништва;
- 4) непосредно управување со државните бродоградилшта за трговска морнарица;
- 5) управување и надгледуење над сите светионици и други поморски објекти од општо значение за поморското соопштение;
- 6) грижа и управување со сите јавни поморски имоти;
- 7) спроводуење надгледната (поморско-управна) служба над целокупниот риболов на море.

Член 8

Управата на поморството има овија оделенија:

- 1) персонално оделение;
- 2) правно оделение;
- 3) научичко оделение;
- 4) техничко оделение;
- 5) управно-стопанско оделение и
- 6) оделение за сметководство.

Член 9

На чело на Управата за поморство стои Управник на поморството на кого се доделујат два помоќника.

Член 10

Правилник за организација службата на Главната управа за поморство и нејните уреди и делегации во странство и за организација службата на Управата

за поморство, поморските поглаварства, лучките капетани и лучките застапништва ќе пропише Министерот за соопштенија.

Член 11

Главната управа на поморството и Управата на поморството со на неа подредените институции ќе имаат своје посебно сметководство. Уредуењето на оваја служба ќе го пропише Министерот за соопштенија со Правилник.

Член 12

Сите работи на понапредната Генерална дирекција на бродарството, сиот нејзин активен и пасивен имот уклучиво паричните фондови заминуват на Главната управа на поморството. Паричните средства поверени на чување на понапредната Генерална дирекција на бродарството се предавајат на чување на Главната управа на поморство.

Член 13

Пренос на имотот, паричните средства и посакуења на понапредната Генерална дирекција на бродарството, ќе се изврши сходно на прописите на Правилникот за работа на сметководството на Главната управа за поморство.

Член 14

Оваја Уредба влегува во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

3 август 1945 година

Београд

Председател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за соопштенија,

Тодор Вујасиновћ, с. р.

578.

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУЕЊЕ ПЛАКЃАЊЕТО НА ПРИЗНАНИЧНА ТАКСА НА ПЛАТНИТЕ СПОСОЦИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ

Главниот одбор на Единствените синдикати на работниците и намештениците на Југославија посакал, да се укине плаќањето на признавична такса на платните спосочи на работниците и намештениците.

Овова посакуење го сметам за оправдано од следните разлози:

Принадлежностите на државните и другите јавни службеници се ослободени од плаќање признавична такса.

На прописите за регулирање принадлежностите, надниците и платите е цел за работата да се даде праведна накнада. Претпоставка за ова е и рамномерноста во натоваруењето со давачките. Па како примањата на работниците и намештениците во поглед на другите давачки се веќе изедначени со примањата на јавните службеници, тоа е посакуење на правичност, да се од признавичната такса ослободат и примањата од одношението на службата на работниците и намештениците.

На основание на изложеното

решавам:

да се ослободат од плаќање на признавична такса (т.бр. 33 на општата таксена тарифа) платните спосочи и сите потврди за примање надниците и платите на работниците и намештениците.

III бр. 2438

9 август 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Ср. Жујовић, с. р.

579.

Чл. 34 на точката 8 Финансискиот закон за буџетски период јули—декември 1945 година пропишује да се државните учрежденија, институции и претпријатија должни секоје плаќање за набавки, работи и услуги преку 5.000.— динари и плаќајат со вирман во полза на сметката на поверителот при Поштенската штедилница или некоје друго јавноправно парично заведение и да се поверителите должни да отворат сметки при овие кредитни институции. Во цел на правилна примена на овој принцип а на основање на членот 44 Финансискиот закон пропишувјам

НАПАТСТВИЈЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА ОТВОРАТ СМЕТКИ ПРИ ЈАВНО-ПРАВНИТЕ ПАРИЧНИ ЗАВЕДЕНИЈА

1) Секое стопанско претпријатие, државно, зајдружно или частно е должно во срок од месец дена од објавуење на овоа Напатствие да отвори чековна, жиро или текуќја сметка при Поштенската штедилница или некоје друго јавно-правно парично заведение односно при нивните филијали, доколку векје ја нема.

2) Стопански претпријатија ќе отварајат по правило сметки при оноа јавно-правно парично заведение које е специјализирано за работа во стопанската гранка на која припаѓа односното претпријатие. Според това, се отварајат по правило индустриски и сојузни трговски претпријатија при Индустриската банка на Југославија;

пољоделски и задружни претпријатија при Привилегираната аграрна банка;

занаетските претпријатија при Занаетската банка;

сите други трговски и соопштителни претпријатија при Земската (стопанска) банка на својата федерална единица.

Доколку претпријатието е далеку од пословницата на јавно-правната банка која е специјализирана во неговата струка, оноа може да отворе сметка при најблиската пословница на некоја друга јавно-правна парична институција како што е филијалата на Земската (стопанска) банка, Индустриска банка на Југославија, Државната хипотекарна банка, Поштенската штедилница или градските односно местните штедилници.

3) Сите стопански претпријатија се должни да во своите сметки и во другите писма изволат јавно-правното заведение при кого имаат сметка.

4) Од задолжителното претходно отворање на сметките се ослободујат занаетските и пољоделските претпријатија кои постојано упослујат помалку од десет работници.

5) Сите Министерства, окржни и градски народни одбори, државни претпријатија и институции и претпријатија и институции на народните одбори не смејат да изволшат исплатуење на сметката на износ од преку 5.000.— динари на поверителот који нема сметка при некое јавно-правно парично заведение, пред но што ја отвори, па и тогај исклучително со вирман. Се изземаат случаи предвидени во чл. 34 точка 8 став 2 на споменатиот Финансиски закон.

6) Секое прекршуење на овоа Напатствие ќе биде предадено на надлежниот јавни обвинител.

VIII бр. 5088

11 август 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Ср. Жујовић, с. р.

580.

На основание на чл. 9 на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопански и часни предпријатија, часни институции и организации, пропишувам

НАПАТСТВИЈЕ БР. 3

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ЗВАНИЈАТА ПО ГРУПИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 8 НА УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ И ЧАСНИТЕ ПРЕДПРИЈАТИЈА, ЧАСНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

По одредбите на овоа Напатствие ќе се изврши систематизација на трговските помокјници во државни, задружни и часни предпријатија.

Член 2

Трговските помокјници се систематизираат по следните групи:

А. Помокјно технички персонал (I/1):

1) продавачки персонал без предходна стручна спрема, до две години служба.

Б. Стручно-административни и технички персонал (I/2):

1) продавачки персонал без предходна стручна спрема, после две години служба,
2) трговски помокјници-почетници.

В. Пониски помокјници (II/1):

1) трговски помокјници самостојателни во својата струка.

Г. Повисоки помокјници (II/2):

1) трговски помокјници-шефови на отсеците во поголеми предпријатија,
2) трговски помокјници-шефови на оделенијата во помалите предпријатија,
3) трговски помокјници со преку 15 години служба.

Д. Самостојателни помокјници (III/3):

1) трговски помокјници-шефови на оделенијата во поголемите предпријатија,
2) трговски пословогји во помалите предпријатија.

ГЈ. Посебни раководители (IV/1):

1) трговски пословогји во поголемите предпријатија.

Член 3

Освен одредбите на овоа Напатствије, на трговските помокјници се применујат и одредбите од членовите 4, 5 и 6 на Напатствието бр. 2 за систематизација званијата по групите предвидени во чл. 8 на Напатствието за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и часните предпријатија, часните институции и организации („Службени лист“ бр. 53 од 27 јули 1945 година).

Член 4

Овоа Напатствие влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

IV бр. 1964

13 август 1945 година

Београд

Министер за социална политика,
др. Кржишник, с. р.

581.

Во врска со членот 1 на Уредбата за регулирање цените, Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада — Управа за цени — доносуе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ШЕКЈЕРОТ ОД ДОМАШНО И СТРАНО ПОРЕКЛО

Член 1

На шекјерот од домашно и страно порекло се определујат следните цени:

1) производителни, односно увозни паритет: франко вагон до најблиската станица на местото на крупнопродавецот, за 1 кг. нето, без пакуење, а пакуено, уклучивши сите јавни давачки:

кристал — — — — — Дин. 26.64
коцка — — — — — „ 31.41

2) во големопродавачката: франко складиште на големопродавецот, за 1 кг. нето, без пакуење:

кристал — — — — — Дин. 28.50
коцка — — — — — „ 33.60

3) во ситнопродавачката: франко продавницата на ситнопродавецот, за 1 кг. нето, без пакуење, исклучиво месна трошарина:

кристал — — — — — Дин. 30.—
коцка — — — — — „ 36.—

Член 2

Во горните цени се засметани сите јавни давачки, изузимајќи трошарина, која ќе се додаде на продавачните цени.

Горните цени важат за сите места који лежат на железничките и паробродарските пруги. За другите места на горните цени се засметујат стварните подвозни трошкови.

Член 3

Во увозните паритетни цени од чл. 1 на ставот 1 на овоа Решение засметан е за увозниот шекјер и доприносот од Дин. 2.64 по кг. во полза на Сметката на разликата на Управата за надворешна трговија кај Народната банка. Сите трошкови на транспортот и осигуруење на увозниот шекјер до најблиската станица на местото на големопродавецот паѓаат на Сметката на разликата на Управата за надворешна трговија кај Народната банка.

Член 4

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Бр. 5166

11 август 1945 година

Београд

Помокјник

на Министерот за трговија и снабдување.

Л. Соколов, с. р.

582.

ТАРИФСКО ОБАВЕДУВАЊЕ

Основна тарифа на југословенските железници содржи Уредба за превозуење патниците, багажот и стоката на железниците и Дополнски одредби, који важат од 1 октомври 1940 година.

Времени изменуења и дополнуења

На основание § 4 У. П. Ж. Министерот за соопштенија одобрил следните времени изменуења и дополнуења:

I

Во чл. 22 § 1 износот да се исправи на 30.— дин.

Во чл. 22 § 2 да се бришат речовите „и редовна возна цена за пропатујаната пруга на најмалку“, а износот да се исправи на 30.— динари.

Во истиот § да се брише целиот втори став, а да се упише нов став: „Одредбите на ставот 1 не важат за патниците који патујат со патнички возови на отстојања до 25 км, и тоа за сите релации во околината на поголемите места који одреди и со оглас објави надлежната железничка управа. Овие патници се должни да платат возна цена и додаток во вкупен износ од 30.— динари во III колски разред, 45 динари во II колски разред и 60 динари во I колски разред. При тоа повластици не важат”.

Во чл. 22 д. о. II да се брише реченица: „Који тоа неје непозван претходно пријавил на кондуктерот”, и разлика помеѓу редовните возни цени за другата која ја пропатујат во високиот колски разред или во возот на повисок ред”, а испред оваја реченица за речта: како „додаток” да се допише „30.— динари”. Во втората реченица да се бришат речите: „и додаток”. Да се брише целата последња реченица.

Во чл. 22 д. о. III во првата реченица зад речта: „и како додаток” да се допише: „30.— динари”, а да се бришат речовите: „Редовна возна карта за II колски разред но најмалку 20.— динари”. Во втората и третата реченица се бришат речовите: „и додаток”.

Во чл. 22 д. о. VII се бришат ставовите под (3), (4), (5) и (6).

Во чл. 26 § 4 во втората реченица износ на додатокот да се исправи на 15 динари. Да се додаде нов втори став: „Ако преносуење во службена кола неје возможно од соопштителни разлози, тогај стоката останује при патникот и ќе се наплати веднага, без обзир на сортата на предметот, на име возарина и додаток износ од 30.— динари за секој започнаги 50 кг. приближно определена тежина и за секој започнати 50 км. а затоа има да се издаде потврда”.

Во чл. 27 д. о. VII на крајот првата реченица зад речовите: и додаток да се допише: „30.— динари”. Да се брише целата втора и третата реченица.

Во чл. 32 § 10 став втори да се исправи износот на 15.— динари.

Во чл. 33 д. о. VIII да се исправи износот на 3.— динари.

Во чл. 34 д. о. IX да се исправи износот на 15.— динари.

Во чл. 32 д. о. X да се исправи износ на 3.— динари.

Во чл. 70 § 5 да се бришат речениците: „при тоа да се сметат недела и празници, који следујат непосредно еден за друг, секојпат само како еден ден. Ако на работниот ден истекол рокот та дври после 16 часови тогај за недела и еден или повеќе празници који следујат непосредно еден за друг нема воопште да се плати колска (пангубина)”.

Во чл. 70 § 6 да се бришат речовите: „У неделни и празнични денови како ни”.

Во чл. 82 д. о. IV да се додаде нов втори став: „Ако со испрашуењето се утврди да пошиката била издадена на притежателот пре но што испраќачот подчел посакуење гла му се издаде потврда за издавањето на стоката ќе се наплати од испраќачот нарочна пристојба на име оштета за забадијава извршените работи. Оваа пристојба ќе се утврди во тарифите”.

Во чл. 86 § 5 да се бришат речовите: „Во неделни и празнични денови како ни”.

Во чл. 86 § 6 во третата реченица да се бришат речовите: „при тоа ќе се смета и т. н.” па се до крај, како и целата четврта реченицата.

Овоа важи од 1 мај 1945 година.

II

Времено немаат да се применујат одредбите за означуење обезбедуењето на уредните испорачки, и тоа:

Во чл. 32 § 5 за багаж;

Во чл. 43 § 11 за експресна стока; и

Во чл. 96 за стока.

Овоа важи од 29 мај 1945 година.

Г. у. ж. бр. 2326/45. — Од Главната управа на железниците, 11 август 1945 година.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

решуе

да се за умешност во командовањето и специјални позјиви одликујат

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД:

официр за веза Вратуша А. др. Антон;
шефови на отсеко: Гербец А. Алојз и Јакша П. Далибор.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

мајори: Вучинић В. Лука, Кољенић Ђ. Милисав и Стипанчић Т. Иван;
капетан Ђулафић Р. Вук;
начелник на штабот бригадата Љубић Ш. Бранко;
политком. на батаљонот Ковачевић П. Василије (Чиле).

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Жугић Ђ. Михајло, Лојичић Ђ. Стево, Посавац В. Милан и Радовић М. Милош;
командир на чета инвалид Јанковић И. Богољуб;
Лончар Б. Владо.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Ракочевић Ђ. Милорад;
командир на чета Рељановић Ђ. Рајко;
политком. на чета Гостимир С. Станко;
водник Лучар С. Миле;
борци-инвалиди: Кратко И. Драгутин, Миховци С. Ђуро и Пиале Н. Стево;
борци: Троскот Н. Божо, Бјелица Ђ. Јевто и Челик М. Трифко.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

делегат на водот Шево С. Дренка;
борец Мармут Б. Петар;
Мавсар Ј. Сабина.

Бр. 242

23 јуни 1945 година
Београд

За секретарот,
М. Марковић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА I ПРЕТХОДЕН И I РЕДОВЕН САСТАНОК НА III САСЕДАЊЕ НА АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНИ НА ДЕН 7 АВГУСТ 1945 ГОДИНА ВО БЕОГРАД

Претседавал Претседател др. Иван Рибар.
Секретар Миле Перуничић.

Присатни: Претседателот на Министерскиот совет и Министер на народната одбрана Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито и сите членови на сојузната влада, освем Никола Петровић, Министер за трговија и снабдуење.

Почетак на работата во 17.20 часот.

Претседателот др. Иван Рибар отворуе I претходен састанок и наредуе прозивка на векјниците чији се мандати верифицирани и чији мандати не се верифицирани.

Секретарот Миле Перуничић врши прозивка на векјниците.

По извршената прозивка векјниците предајата својте полномокја.

Се прелази на избор на мандатниот одбор. Едногласно се усваја предлогот на Претседателството да во Одбор влегат седум лица. Затим на предлог на векјникот Шиме Бален едногласно се усваја да во мандатниот одбор влегат:

- 1) Грујић Радован од Србија;
- 2) Павчић Стјепан од Хрватска;
- 3) Авшић Јаков од Словенија;
- 4) Ботузан др. Васо од Босна;
- 5) Ивовић Душан од Црна Гора;
- 6) Апостолски Михаило од Македонија; и
- 7) Марковић Момчило, како седми член.

Седницата е затим прекината да би се избраниот мандатен одбор конституисал и после тоа извршил преглед полномоќијата на онија посланици чији мандати не се биле верифицирани и поднесел својот извештај на пленумот.

Во наставакот на седницата мандатниот одбор подноси извештај да се конституисал и избрал за претседател Марковић Момчило а за известилец Авшић Јаков. Затим известилецот на мандатниот одбор подноси извештај спрема који во сѐм има 368 народни посланици, од који на заседањето е присатно 318, а отсатно 50. Нововерифицирани народни посланици има 107. Два полномоќства одборот не е верифицирал. (Види во прилогот извештајот на мандатниот одбор).

Претседателот др. Иван Рибар, ставуе на гласање извештајот на мандатниот одбор, који пленум едногласно го усваја.

Секретарот Миле Перунички чете за тим овај указ:

Указ за созивот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија на III заседање на ден 2 август 1945 година;

Указ за одлагање созивот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија за 3 август 1945 година; и

Указ за созив на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија на ден 7 август 1945 година.

Претседател др. Иван Рибар отвара затим I редовен састанок на III заседање. Во својот говор поздравуе најпре старите векјници од првото заседање во Бихакј 1942 година, по тоа векјниците од историското заседање во Јајце 1943 година и напоследок новите векјници на који им се полномоќства оверена во III заседање. По тоа изложуе историјат на I и II заседање и напоследок задачите пред који стоји III-то заседање Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија. На крајот ги позива присатните да со стојање и кјутање одадат поштовање на мртвите другови векјници и на сите паднали борци и јунаци во ослободилачката војна.

Завршувајќи својот говор ги позива присатните да одадат признање на геројската Југословенската армија, нејзиното раководство, на нашите велики (големи) соезници: Соединените Држави на Америка, Велика Британија и Совјетска Унија, а нарочно на братската непобедлива Црвена армија.

По тоа пленумот едногласно, на предлог на претседателот, прима за I редовни састанок овој дневни ред:

1) извештај на претседателство на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија за работата во периодот измеѓу II и III заседање на Антифашисткото векје на Југославија. Извештај за предлогот за одобрење сите решенија и закони донесени од Претседателство на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југо-

славија во смисол на Декларацијата на Владата од 9 марта 1945 година.

2) извештај на Претседателство за предлогот на пословникот; и

3) полагање на заклетва на народните посланици. Се прелази на првата точка на дневниот ред. Известилец потпретседател Моша Пијаде чете извештајот на Претседателството на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија за работата во периодот измеѓу II и III заседање на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија.

Секретар Миле Перунички чете извештајот за промените на членството на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија који се извршени од последното заседање во Јајце до денес, а по тоа извештајот за предлогот за одобрење сите решенија и закони донесени од Претседателството на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија во периодот измеѓу II и III заседање. На крајот чете извештајот за одобрење предлогот за одобрење резолуциите за решуење положајот на Санџак, Косово и Метохија.

Како последен, секретарот Миле Перунички чете извештајот на Претседателството по предмет на предлогот за прошируење на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија. (Види го извештајот во прилогот на записникот).

Седница е по тоа на по кратко време прекината.

Во наставакот на седницата народниот посланик Шиме Бален предлага да се сите прочитани извештаји примат во целост без никаква мотивација, и предлага прост прелаз на дневни ред, који известилецот потпретседател Моша Пијаде прима.

Претседателот др. Иван Рибар ставује на гласање предлогот на народниот посланик Шиме Бален за прост прелаз на дневни ред који пленум едногласно го усваја.

После тоа претседателот позива сите ново избрани членови да влезат во дворачата за седници и завземат свои места и по тоа ги поздравуе.

Прелази се на трекјата точка на дневниот ред: претрес на пословникот на Антифашисткото векје на народно ослободуење на Југославија. Предлогот на пословникот едногласно е усвоен и одмах е ступил на снага.

Прелази се на трекјата точка на дневниот ред: заклетва на народните посланици.

Народните посланици који се на днешната седница предадели полномоќствата и чији полномоќства се оверени, како и онија који се наново примени во проширеното Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија се положили најпрво усмена, а по тоа писмена заклетва.

На крајот на седницата претседателот др. Иван Рибар е саопштил да народните посланици треба да извршат избор на претседатели који ќе да сочинават одбор на претставители на групи, затим да треба да извршат образување на парламентарни клубови и тоа се да завршат во ток на наредниот ден пре пладне.

Заклучекји седницата претседател др. Иван Рибар е предложил како дневни ред за наредната седница, који пленумот едногласно е усвојил, овај точки:

1) експозе на Претседателот на Министерскиот совет, Маршал Јосип Броз-Тито;

2) избор на Претседателство на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија;

3) избор на Законодавниот одбор;

4) избор на Финансискиот одбор;

5) избор на Имуניתетниот одбор;

6) избор на Административниот одбор;

7) избор на Одборот за молби и жалби.

Седницата е заклучена во 20.30 часа, а идукјата е закажана за 8 август 1945 година во 16 часа.

7 август 1945 година

Београд

Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

Секретар, Претседател,
М. Перуничиќ, с. р. др. И. Рибар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА II РЕДОВЕН САСТАНОК НА III ЗАСЕДАЊЕ НА АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАН НА 8 АВГУСТ 1945 ГОДИНА ВО БЕОГРАД

Претседавал Претседател др. Иван Рибар.
Секретар Миле Перуничиќ.

Присатни: Претседател на Министерскиот совет и Министер на народната одбрана. Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито и сите членови на сојузната влада освем инж. Никола Петровиќ, Министер за трговија и снабдуење.

Почеток на работата во 16.20 часа.

Претседател др. Иван Рибар отвара II редовен састанок а по тоа секретар Миле Перуничиќ утврдуе да е на седницата присатно 420 а отсатно 69 посланика.

Чита се записник на I претходен и I редовен састанок и се усваја без примедби.

Пре прелазот на дневни ред Претседателот др. Иван Рибар саопштуе да е при прозивката новите векјници на вчерашната седница грешком испало името на др. Томе Јанчковиќ који е добил пози да е векјник. Во име на Претседателството предлага да се др. Тома Јанчковиќ сматра за векјник, пошто е добил уреден позив, и да се уврсти во списокот на членовите на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија. Пленум овај предлог на Претседателството едногласно го усваја.

По тоа Претседателот др. Иван Рибар саопштуе на пленумот актот на Претседателството на Словенскиот народноослободителен совет од 8 август 1945 година, во које предлага да на III заседање на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија дојде за народен посланик Михо Маринко, на место инж. Душан Сернец, који е Кралски намесник. Пленумот го усваја овај предлог.

Претседателот др. Иван Рибар саопштуе на пленумот актот на Министерството за конституанта, со који се сака да се предлогот на Законот за бирачкиите списоци огласи за хитен. Пленум усваја хитноста и доноси решење да се на основании чл. 50 на Пословникот примени по кратак поступок за овој законски предлог.

Прелази се по тоа на прва точка на дневниот ред: експозе на Председателот на Министерскиот совет Маршал Јосип Броз-Тито.

Во својот експозе Претседателот на Министерскиот совет Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито обухваќа период од II заседање на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија во Јајце до денес. Говори за споразумот со др. Иван Шубашиќ, за својот пат во Москва за помоќта која се укажали сојузниците, за стварането единствената влада и за надворешната политика. Во заклучокот износи се што е урадено во периодот за последните 20 месеци на полето на организа-

цијата и учврстуењето на народната власт, во поглед на организацијата и функционирањето на државниот апарат, во поглед на обновата на нашата земја и во поглед на односите на нашата земја со другите држави.

Својата излагања е завршил Претседателот на Министерскиот совет Маршал Јосип Броз-Тито со овај речи:

„Неизмерни жртви и патења на нашите народи во текот на оваја војна се надокнадени со најголеми тековини које се извојували нашите народи, а тија се: уништен е паклениот план на окупаторот и на домашните издајници да со сејање на меѓусобна мржња спречат стварање на снажна Југославија. Створено е неразоримото братство и единство на народите на Југославија, створена е народната власт, која е гаранција за праведан социјалан поредок и демократија. Створена е снажната државна заедница на равноправните народи на Југославија“.

После тоа експозе на Претседателот на Министерскиот совет Маршалот Јосип Броз-Тито е отворена дискусија во која се взели учестие овај народни посланици:

Раде Прибићевиќ во името на Српскиот клуб од Хрватска;

Генерал-лајтнант Пеко Дапчевиќ;

Марко Белиниќ;

Др. Хинко Кризман испред посланиците на самосталните демократи како членови на Единствениот народен фронт;

Шиме Бален во името на Хрватско Приморје; Кирил Миловски во име на народните посланици од Македонија;

Др. Бранко Чубриловиќ во име на земјоделската група на Фронтот;

Иван Немец во име на Клубот на единствената освободилна фронта — секција освободилне фронт;

Анте Вркљан во име на Извршниот одбор на Хрватската републиканска сељачка странка;

Александар Мирковиќ во име на Народната сељачка странка.

После тоа е седницата во 20.25 часа заклучена, а наредната е закажана за 9 август 1945 година во 17 часа со предложението на дневниот ред, со тоа да како 8 точка дојде на дневни ред јоште и: Претрес на предлогот на Законот за бирачкиите списоци.

8 август 1945 година

Београд

Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

Секретар, Претседател,
М. Перуничиќ, с. р. др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Со решение на Министерот за социјална политика на соевзната влада II број 57 од 19 априли 1945 година, уважена е оставката на државна служба на Стефановиќ Лазар Помокјник на Министерот за социјална политика на соевзната влада I положајна група.

Со решение на Министерот за социјална политика на соевзната влада II број 311 од 8 јуни 1945 година, е одобрен прелазот од Министерството за социјална политика на соевзната влада во Министерството за надворешни работи на Вратовиќ др. Мирко, в. советник 4 положајна група I степен.

Со решение на Министерот за социјална политика на сојузната влада II број 48 од 17 февруари 1945 година, е одобрен прелазот на Сиришки Славко, советник 4 полагајна група 2 степен на Министерството за социјална политика на сојузната влада во Главниот народен одбор на Војводина.

Со решение на Министерот за социјална политика на сојузната влада II број 265 од 31 мај 1945 година, е одобрен прелазот со службата од Министерството за социјална политика на сојузната влада во Народниот окружен суд за град Београд на Крзнариќ Милица, виши секретар 5 полагајна група.

Со решение на Министерот за социјална политика II бр. 188 од 16 мај 1945 година, е ставена на расположение на Претседателството на Министерскиот совет на сојузната влада Стробл Лија, административен чиновник 6 полагајна група на Министерството за социјална политика на сојузната влада.

Со решение на Министерот за социјална политика на савезната влада II број 290 од 7 јуни 1945 година, е ставен на расположение на владата на федерална Словенија Кобав Жоже, виши пристав 7 полагајна група на Министерството за социјална политика на савезната влада.

Со решение на Министерот за социјална политика на савезната влада II број 290 од 7 јуни 1945 година, е ставен на расположение на владата на федерална Словенија Чок Станко, архивски чиновник 9 полагајна група на Министерството за социјална политика на савезната влада.

Со решение на Министерот за социјална политика II бр. 139 од 2 мај 1945 година, е одобрен прелаз на Хочевар Анчка, административни чиновник 9 полагајна група на Министерството за социјална политика на савезната влада во Телеграфска агенција „Нова Југославија“.

Со решение на Министерот за социјална политика II број 109 од 23 априли 1945 година, е поставена за званичник дневничар на Министерството за социјална политика на савезната влада, Даковиќ Стоја, партизан-борац со месечна награда од Дин. 2.300.—

Со решение на Министерот за социјална политика II бр. 141 од 30 априли 1945 година, е поставена за званичник дневничар на Министерството за социјална политика на савезната влада, Вукотиќ Даринка, партизан-борац, со месечна награда од Дин. 2.300.—

Со решение на Министерот за социјална политика на савезната влада II број 142 од 30 априли 1945 година, е поставена за званичник дневничар на Министерството за социјална политика на савезната влада, Јовићевиќ-Дарчевиќ Милка, партизан-борац, со месечна награда од Дин. 2.300.—

Со Решение на Министерот за социјална политика на савезната влада II број 184 од 8 мај 1945 година, е поставен за званичник дневничар на Министерството за социјална политика на савезната влада, Сабљиќ Периша, војни (ратни) инвалид на Југословенската армија, со месечна награда од Дин. 2.000.—

Со Решение на Министерот за социјална политика на савезната влада II број 102 од 5 априли 1945 година, е поставен за служител дневничар на Министерството за социјална политика на савезната влада, Станковиќ Зорка, со месечна награда од Дин. 1.800.—

МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА

Со Решение на Главната управа на железниците бр. 3430 од 14 јуни 1945 година е отпуштен од државна служба Радивојевиќ Драгомир, званичник 2—2 станица Лапово као штетен.

Со Решение на Главната управа на железниците бр. 3586 од 14 јуни 1945 година, е уважена оставката на служба на Косовиќ Милица, надничар на Одедението за обнова и одржуење пруги.

Со Решение на Главната управа на железниците бр. 3426 од 14 јуни 1945 година е отпуштен од службата Ромас М. Симон, дневничар в. д. машиновогја, због недолазак на служба.

Со Решение на Главната управа на железниците бр. 3428 од 14 јуни 1945 година отпуштени се од служба: Манојловиќ Александар, кочничар-званичник II-II и Милојчиќ Витомир, кочничар-званичник II-II станица Београд, а спрема пресудата на Војни суд.

Со Решение на Главната управа на железниците бр. 3481 од 14 јуни 1945 година е поставен Јеремиќ Љубомир, кочничар-званичник II-II при станицата Нови Сад во исто звање во које е бил.

КОНТРОЛНО-РАЧУНСКА КОМИСИЈА

Со Решението на Претседателот на Контролно-рачунската комисија, бр. 111 од 1 август 1945 година, а на основание чл. 5 Законот за Контролно-рачунската комисија, а по укажана потреба на службата, се поставува Алексиќ Ј. Драго, за референт VI полагајна група, на Контролно-рачунската комисија на Демократска федеративна Југославија.

СОДРЖАНИЕ:

Страна

576. Пословник на Законодавниот одбор на Времената народна скупштина на Демократска федеративна Југославија — — —	581
577. Уредба за оснивањето на Главната управа на поморството и на Управата на поморството — — — — —	582
578. Решение за укидање на плаќањето признанични такси на платните списоци на радници и намештеници — — — — —	583
579. Напатствие за извршуење обвезите на привредни претпријатија да отвараат сметки при јавноправните парични заводи — — —	583
580. Напатствие бр. 3 за систематизација звањата по групите предвидени во чл. 8 Уредбата за регулисуење надници и плати на работници и намештеници во државно привредните и приватните претпријатија, приватните институции и организации —	584
581. Решение за одредуење цени на шекјер од домаќе и страно порекло — — — — —	584
582. Тарифско обавестие — — — — —	584